

### За учесници од БиХ:

#### ПАКЕТ 1 – цена за студенти од БиХ:

ВКУПНО: 320,000 КМ

Цената вклучува:

1. Превоз на релација Сараево – Скопје – Сараево.
2. Ноќевање (6 ноќевања) на база на полн пансион (доручек, ручек и вечера).
3. Котизација за учество.

Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна до 15.06.2018 година.

Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет во Скопје.

Упатството за плаќање е дадено во прилог.

#### ПАКЕТ 2 – цена за други лица од БиХ:

ВКУПНО: 512,000 КМ

Цената вклучува:

1. Котизација за учество: 176,000 КМ
2. Ноќевање со појадок (6 ноќевања) во хотел „Континентал“ во Скопје (посебна цена за учесниците е 336,000 КМ)

Плаќањето на котизацијата во износ од 176,000 КМ се врши со директна уплата на жиро сметката на Филозофскиот факултет во Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.

Плаќањето може да извршите на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна до 15.05.2018 година.

Резервацијата и плаќањето на хотелското сместување се врши директно во хотелот „Континентал“ во Скопје.

<http://www.hotelcontinental.com.mk/>

Контакт лице: [sales3@hotelcontinental.com.mk](mailto:sales3@hotelcontinental.com.mk)

Моб: +389 70 285 456

Учесниците може индивидуално на друг начин да обезбедат сместување во Скопје.

**За учесници од Македонија:**

**ПАКЕТ 1 – цена за студенти од Македонија**

ВКУПНО: 88,00 евра / 5.418,00 МКД

Цената вклучува котизацијата за учество.

Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавување, а втората рата најдоцна до 15.06.2018 година.

Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет, Скопје.

Примател: Филозофски факултет, Скопје

Банка на примач: Народна банка на РМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160010422778818

Приходна шифра: 723119

Програма: 41

**ПАКЕТ 2 – цена за други лица од Македонија:**

ВКУПНО: 138,00 евра / 8.494,81 МКД

Во цената е вклучена котизацијата за учество.

Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна до 15.06.2018 година.

Плаќањето се врши со директна уплата на средствата на жиро сметката на Филозофскиот факултет, Скопје.

Примател: Филозофски факултет, Скопје

Банка на примач: Народна банка на РМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160010422778818

Приходна шифра: 723119

Програма: 41

**За учесници од \_\_\_\_\_**

**ПАКЕТ 1 – цена за студенти од земјите од регионот:**

**ВКУПНО: 160,00 ЕВРА**

Цената вклучува:

1. Ноќевање (6 ноќевања) на база на полн пансион (појадок, ручек и вечера).
2. Котизација за учество.

Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавување, а втората рата најдоцна до 15.06.2018 година.

Плаќањето се врши директно со уплата на средства на жиро сметката на Филозофскиот факултет во Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.

**ПАКЕТ 2 – цена за други лица од земјите од регионот:**

**ВКУПНО: 256,00 евра**

Во вкупната цена е вклучено:

1. Котизација за учество: 88,00 Евра
2. Ноќевање со појадок (6 ноќевања) во хотел „Континентал“ во Скопје (посебан цена за учесниците 168,00 Евра)

Плаќањето на котизацијата во износ од 176,000 МКД се врши директно со уплата на жиро сметката на Филозофскиот факултет во Скопје. Упатството за плаќање е дадено во прилог.

Плаќањето може да се изврши на 2 рати и тоа првата рата по пријавувањето, а втората рата најдоцна до 15.06.2018 година.

Резервацијата и плаќањето на хотелското сместување се врши директно во хотелот „Континентал“ во Скопје.

<http://www.hotelcontinental.com.mk/>

Контакт лице: [sales3@hotelcontinental.com.mk](mailto:sales3@hotelcontinental.com.mk)

Моб: +389 70 285 456

Учесниците може индивидуално на друг начин да обезбедат сместување во Скопје.



**NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

**Skopje, 2.4.2018**

**ACCOUNT DETAILS FOR INCOMING PAYMENTS IN EUR IN FAVOR OF TARGET2 ACCOUNT OF  
THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**

**We are reachable via the National Bank of the Republic of Macedonia which is an indirect participant (BIC addressable) in TARGET2 via Banca d'Italia (Bridge BIC in TARGET2: TRGTXEBCITX). If you are a direct participant in TARGET2, please address directly your MT103 to TRGTXEBCITX (as message receiver) without using intermediary banks.**

<b>Field 57A: Account With Institution</b>	
<i>BIC of the beneficiary's bank</i>	NBRMMK2A
<i>Name and address of the beneficiary's bank</i>	NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BLVD. KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 1, 1000 SKOPJE R. MACEDONIA
<b>Field 59: Beneficiary Customer</b>	
<i>IBAN of the beneficiary of incoming payment</i>	MK07 1007 0100 0038 485
<i>Name and address of the beneficiary of incoming payment</i>	UKIM Filozofski fakultet Skopje
<b>Field 70: Remittance Information</b>	
<i>Insert details of payment and/or underlying documents</i>	Please provide the following instruction in this field: 'PLS PAY VIA TARGET2'. You can also specify the purpose of payment in this field.